

ДОЖИВЕЈТЕ ГО КОМПЛЕТНО НОВИОТ

CR-V



HONDA
The Power of Dreams

Најпродаваниот на светско ниво SUV е редефиниран, реструктуриран и редизајниран. Направен е за чисто уживање во возењето, со новоконструираниот 1.5 VTEC TURBO мотор и новата 2.0 i-MMD хибридна погонска група.

Со новиот CR-V, соништата навистина се остваруваат.



Honda Hybrid Performance системот користи интелегентна Multi-Mode Drive (i-MMD) технологија за незабележлива промена меѓу различните погони

ДИНАМИЧНО ВОЗЕЊЕ

Новиот CR-V е задвижуван од нашите најнови и технолошки иновативни мотори. Современиот 1.5 VTEC TURBO бензински мотор може да го добиете со 173 КС и мануелен 6-степен менувач и со 193 КС со усовршениот 7-степен CVT пренос кој може да работи целосно автоматизирано. Напредниот хибриден систем со 184 КС обезбедува совршена урамнотеженост меѓу перформансите и ефикасноста.



Honda Hybrid Performance системот комбинира два електрични мотори и 2,0 литарски i-VTEC бензински мотор со Аткинсонов циклус со три различни режими на возење за да обезбеди оптимална сила и ефикасност

» Воzeње низ град


» Посмирени возења

» Побрзи возења

EV Drive

Пакетот литиум-јонски батерии го напојува погонскиот електричен мотор за задвижување на тркалата, а бензинскиот мотор е исклучен


- Испораката на вртежен момент е моментална од мирување
- Нема емисии на CO₂ или NO_x
- Скоро бесшумната погонска група овозможува исклучителна тивкост



Hybrid Drive

2,0 литарскиот бензински мотор го задвижува генераторот кој обезбедува електрична енергија за пакетот литиум-јонски батерии


- Обезбедува моќни забрзувања кога е потребно
- Незабележлива промена меѓу режимите на возење, вишокот сила од моторот се пренасочува за полнење на батериите



Engine Drive

Механизмот на спојката создава директна врска меѓу бензинскиот мотор и тркалата

- Најефикасен режим при возење на отворен пат со повисоки брзини
- Бензинскиот мотор се користи во најефикасниот опсег на работа
- Вишокот моторна сила се користи за полнење на батериите



ЗА РЕЛАКСИРАНИ ПАТУВАЊА

Внатрешноста на новиот CR-V е дизајнирана максимално да го зголеми чувството на поврзаност меѓу Вас и Вашиот автомобил. Чистите линии обезбедуваат пријатен амбиент благороден со контрастни материјали со прекрасно обликуван финиш. Контролите се интуитивни и поставени за едноставно ракување. Активната контрола на бучавата која е стандардна за целата гама обезбедува тивко и пријатно возење. За Вашата удобност се грижат загреваните предни седишта со електричен систем за поддршка на лумбалниот дел со задвижување во 4 насоки. Загревани можат да бидат и задните седишта, како и управувачот.

МАКСИМАЛНА БЕЗБЕДНОСТ

За Ваша максимална безбедност се грижи Honda SENSING пакетот безбедносни технологии, стандарден за целата гама. Тој во себе содржи најсовремени решенија, меѓу кои се и:

- Автоматски систем за сопирање заради избегнување судир
- Предупредување за напуштање на коловозната лента со корекција на управувачот
- Интелигентен адаптивен темпомат со автоматско запирање
- Препознавање на сообраќајните знаци
- Интелигентно ограничување на брзината, и друго



Apple CarPlay и Android Auto

Honda CONNECT забавно-информативниот систем со екран чувствителен на допир овозможува непречено интегрирање на Вашиот pameten телефон.



Head-up дисплеј

Новиот head-up дисплеј ги проектира основните информации во Вашето видно поле, така што нема потреба да го отргнете погледот од патот.



Hands-free пристап до багажникот

Електричната врата на багажникот може автоматски да се отвори со еден потег со Вашата нога под задниот браник. Ова е совршена погодност кога рацете Ви се зафатени со багаж.



Камера за возење наназад

Камерата на задниот дел која автоматски се вклучува на 7-инчниот екран на Honda CONNECT системот овозможува безбедна прегледност при возење наназад.

СОНИШТАТА НА ВИСТИНА СЕ ОСТВАРУВААТ



ЖИВЕЈТЕ ГО ЖИВОТОТ ВО БОЈА

Секоја боја е создадена
совршено да се вклопи
во стајлингот на Вашиот CR-V
Сè што треба да направите
е да ја изберете Вашата
ОМИЛЕНА.



PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC



CRYSTAL BLACK PEARL



PLATINUM WHITE PEARL



PREMIUM AGATE BROWN PEARL



COSMIC BLUE METALLIC



RALLYE RED



MODERN STEEL METALLIC



LUNAR SILVER METALLIC

Центар Honda

Булевар „Илинден“ бб, 1000 Скопје
Телефон: 02/ 309 0707; 02/ 308 3788
Телефон сервис: 02/ 308 3789
<http://honda-makpetrol.mk>



МАКПЕТРОЛ
ЖИВОТОТ Е ЕНЕРГИЈА